

ТОДОР СИМОВСКИ

ЗАБЕЛЕШКИ ЗА ТЕКСТОТ "ХРОНОЛОГИЈА НА БОРБЕНИОТ ПАТ НА
ПАРТИЗАНСКИОТ ОДРЕД 'ДАМЕ, ГРУЕВ'"

Целокупниот текст содржи 57 куцани страници на машина во среден проред, а приложен е и список на припадниците на Одредот.

Треба веднаш да се подвлече дека Хронологијата е работена крајно совесно, со голема љубов и чувство на одговорност, во кое обликување учествувале поголема група припадници на Одредот.

Текстот содржи мошне интересни и корисни податоци за историјата на македонскиот народ, од кои некои се обелоденуваат по прв пат.

Покрај совршесното и одговорно обликување на текстот лично сметам дека тој содржи извесни празнини и одредени неточности за некои од настаните, што е резултат на големата дистанца, вклучувајќи го во голема мера и субјективизмот на описувачите на настаните. Исто така, тоа е и резултат на некои од изворните документи, кои некои од настаните и датумите погрешно ги изнесуваат. Поради тоа има потреба од допрецизирање, а можеби и од дополнување на текстот.

Од своја страна (кон содржината на текстот приобам одговорно), можев да ги забележам следниве пропусти и погрешни толкувања:

1. стр. 2, последен пасус: одлуката за формирањето на партизанскиот одред на Бигла е донесена многу порано, најдоцна во март 1942 година, поради што, веќе во Преспа, по налог на секретарот на Реонскиот комитет е извршена ревизија за бројот и исправ-

носта на оружјето, која ја вршат Милан Думов и Димитар Бекаровски, а во битолските села кои гравитираат кон Бигла, ревизијата ја вршат лично Стив Наумов и Ордан Чопела.

Во Преспа, по истата директива веќе во почетокот на април 1942 година минуваат во илегалност Илија Спировски, Наум Веслиевски - Овчарот и Крсте Соколовски - Пиперката, а малку подоцна им се придружува и Старејко. Кон ова група се приклучуваат и од порано илегалните борци Горе Велковски - Коста и Илија Игевски - Цветан, кои биле сместени во селото Подмочани. Тие биле известени дека треба да бидат подгответи во секој момент за излегување во партизани.

Неостварувањето на ова директива е последица на априлската афера во Битола кога биле убиени Чопела и Мајорот, а и на мајската афера кога бил ^{разбначен} ~~изведен~~ одредот "Пелистер".

2. стр. 5. Илегалците од Преспа (за кои стана збор погоре), не ги префрли Живко Стефановски, туку Коста Кусаковски, а од ова страна на границата (под бугарска окупација) ги прифати Реис Шакири и Милан ^ИМаков по наредба на месната партиска организација во Сопотско. (Веќе е донесена одлука во почетокот на јуни итно да се формира Одредот, за што Димитар Теговски и ^{Реон-}скиот комитет од Преспа добија наредба да ја реализираат, односно да ги приберат и да ги концентрираат илегалците во планината Бигла.)

3. стр. 5: Тројката Виктор Мешулан - Бустрик, Илија Јовановски - Tome и Пепо Песо - Цане, во новиот логор на Бигла пристигнале во утринските часови на 28 јули, ден недела. Одредот тогаш се наоѓаше во близина на напуштената жандармериска станица на Бигла. Тука, по налог на Стив, пристигнале Димитар

Теговски и Димитар Бекаровски, кои добиле нови инструкции во врска со престојниот напад на с. Смилево.

Веднаш потоа, во месноста "Глаиште" е одржан проширен партиски состанок со партиската организација од Сопотско, со кој раководеше лично Јосиф Јосифовски - Горче, кој веднаш потоа за истата цел замина за Болно, каде со Мите Богоевски требаше да го подготват теренот за сместувањето на одредот во Болиската Планина по акцијата во Смилево.

4. стр. 6: да се одбележи дека на 10 август, командантот на Одредот Горе Велковски - Коста, по налог на Стив Наумов, го напушти Одредот и заминава за Битола, со цел да ја прифати командата на новиот одред на Пелистер кој требало да се формира. Во Битола, во меѓувреме, пристигнал и Сермен, предназначен за политички комисар на новиот одред. Истиот ден, 10 август, командант на Одредот "Даме Груев" стана Наум Веслиевски - Овчарот, кога и бил применен за член на КПБ.

5. стр. 6: Словенецот Леон Вогрич ~~*~~ Валентинов, во Одредот тргна од селото Подмочани во придржба на ~~Коста~~ Кусаковски и Живко Стефановски на 31 јули, а од другата страна на границата бил прифатен од Реис Шакири и Димитар ~~Наумов~~ - Нечевски. Тој бил сместен од партиската организација на селото Сопотско во Сопотската Планина, каде престојувал неколку дена, а во Одредот пристигнал на 6 август. Неговото неприклучување кон Одредот порано се должи на акцијата на "Даме Груев" во с. Смилево. Леон Вогрич ~~*~~ Валентинов, според неговиот исказ пред бугарската полиција е уапсен на 15, а не на 12 септември во с. Јанковец.

6. стр. 7: Одредот "Дамјан Груев" ја напушти Болиската Планина во ноќта на 15-16 август, а не на 14 август. Во утинските часови на 16 август дојде до средба на Одредот со Стив Наумов кој

со себе носел двајца нови партизани: Стерјо Георгиевски - Жорж и Мордохай Тоделано - Спиро. Средбата стана меѓу селата Сопотско и Златари. Во близина на селото Доленци, Одредот се префрли во утринските часови на 17 август.

7. стр. 8: изненадувањето во нападот на Кажани изостана исклучиво поради предвременото кинење на жиците во двата правца, спрема Битола во близина на селото Братин Дол, и во правец кон Ресен, над селото Гавато. Тие биле прекинати нешто пред 11 часот, наместо точно во 12 часот на полноќ, како што им било наредено. Не е точно дека во тој ден во Кажани дошле и се стационарале поголема група бугарски војници (нив ги качуваат 120). Во шаторите се наоѓале само четири војници, наместо осум или 10 војници како што било одбележано во планот на Борис Стрезовски, а во времето на престрелката тие молчеле и не мрднале од местото. Војникот кој пукал на групта на Стив и на кого се пукало, (Русин Ерменков Стојанов од с. Карбенци, Белоградчиска околија) е испратен од поручникот Иван Атанасов Бонев, командир на 4/11 по-границен участок во Кажани со намера да ги приbere војниците од шаторите, па наиде на групата на Стив и се судрил со неа. (Ова е од изјавата на командирот - офицер на овој подучасток и од изјавата на војникот на кој се пукало). Според истите извори, борбата не траела три часа, туку помалку од два часа, а немало жртви ниту од една страна.

По се' изгледа дека нападот на Кажани не е извршен поради привлекувањето на бугарските потери од Прилепско и Крушевско, како што лично Стив им пренел на борците од Одредот, бидејќи во ова време немало потери во овие реони; потерите во овие реони се малку подоцна и речиси во исто време кога тие се прошириле на Бигла и Преспа.

Ангажирањето на поголем број активисти и членови на КП во оваа акција од селата: Гавато, Лера, Доленци, Ротино, Братин Дол и пошироко, само ѝ ја олесни задачата на бугарската полиција во откривањето и разбивањето на организациите, и тоа не само во овие села, туку таа се прошири и низ цела Преспа, Битола и пошироко.

8. стр. 9: Улогата на предавникот - уфрлен агент (тој е врбуван во мај 1942 година) Томе Пандов Ташковски - Музулот (со стан на ул. "Отец Паисиј" бр. 30) само помогна во откривањето на партиските организации во Братин Дол, Ротино и Доленци, па и пошироко. Тој не го познаваше Серафим Богдановски - Цане од с. Лера, инаку член на Р.К. Апсењето на Цане е на 20 август, а Томе Музулот, заедно со Петар Георгиевски - Тенекецијата и Трајче Стевановски се вратиле ^{без бдено} од Лерската Планина каде биле сместени, во вечерните часови на 20 август. Во утринските часови на 21 август веќе имало апсење и во с. Братин Дол.

Улогата на Цане (Серафим Богдановски) се состои во тоа што тој, во соработка со бугарската полиција, на сосема добро место ја поставил заседата до р. Шемница, од каде што, како што се знаело, Одредот требало да помине за да земе леб, и тоа според претходниот договор на Цане со Стив. Тоа што Одредот се спаси без загуби, но сепак со извесни последици, се должи исклучиво на скрбни околности.

9. стр. 10: Случајот со заседата на р. Шемница се одвивал ноќта на 22 спроти 23 август (ден сабота), а не на 19 август како што стои во текстот. Истиот ден, попладнето, Пепо Песо - Цане го напуштил стражарското место во месноста "Рамниште" над Лера каде што бил стационариран Одредот и во попладневните часови, во близина на с. Облаково, бил фатен од бугарската војска. Според

тоа, Пепо Песо не бил фатен по неколку дена по разбивањето на Одредот, туку истото попладне пред пушкарењето на р. Шемница.

Групата од с. Подмочани (петмината партизани) не му се приклучиле на Одредот на 28 август, туку на 2 септември. Таа тргнала со Свештарот и со ~~ф~~ цветан на 28 август од с. Подмочани, но престојувала неколку дена во Сопотската Планина. Треба да се подвлече дека уште истиот ден, еден од нив - Крсто Иванов Трајковски (Крсте Ивков) дезертирал и преку Ресен пристигнал во Битола на 3 септември. Паѓа во оче ~~дека~~ два дена по неговото пристигнување ^{на 5 септември} бугарската полиција од Битола побарала од Скопје два авиона за бомбардирање на партизанските позиции на овој терен.

10. стр. 13: Според тврдењето на Гога Георгиевски, член на Воениот комитет во Битола, на Ристо Јосифовски, анцијата од Белчишта, му биле дадени 20 наполеони, 30 илјади лева, медикаменти и 11 рала цокули наменети за Одредот, и дека на втората средба исто така му биле дадени, пак од Воениот комитет во Битола, пари и други работи. Претставува загатка што станало со овие пари особено со златниците, за кои се тврди дека во Одредот не стигнале.

11. стр. 14: Ристо Глобочки (Ристо Илиев Ивановски), не паднал во затвор туку дезертирал, најверојатно на денот на стрелањето на Коста Кусаковски (20 ноември) и им се предал на пограничните воени бугарски власти. Од неговото сослушување, војската и полицијата имале прилика да дознаат за состојбата на Одредот по 12 септември, како и тоа каде се кријат Малчик и Томе, за кои Глобочки знаел каде заминале. (Малчик и Томе ја напуштиле илегалната група која се криела на подмочанскиот терен на 6 октомври и заминале за родното село на Малчик.)

12. стр. 16: Прашање е дали групата од осуммината борци тргнала од пештерата над Покрвеник за Конско или тоа се случило во две групи. Односно, прво тргнале Илија Спировски, Виктор, Игевски и Калчо, а следниот ден Овчарот, Пиперката, Стево и Старејко, кои во Покрвеник пристигнале наредниот ден во утринските часови, кога во Покрвеник туку што се вратил Мите Трповски кој ја предводел првата група. Втората варијанта, која според мене е поточна, ја тврдат Стево и Илија Спирковски.

13. стр. 17: Тунелот од Битола тргнал за новоформираниот одред (чие формирање било во тек) со Петре Георгиевки - Тенекецијата, веќе уфрен агент и соработник на тајната бугарска полиција, со Мордохоеј Тоделано - Спиро, за кого полицијата знаела од апсењето на Ламбо и ~~Непо~~ Песо и со Трајко ~~Чокановски~~^{Стефановски}, за кого полицијата, исто така знаела, и тоа од агентите Музулот и Тенекецијата. Не е сигурно (немам податоци) дали последните двајца се исто така врбувани и уфрлени агенти или намерно ~~се~~^{не} вознемирени од полицијата со цел да го покријат агентот Петре Георгиевки - Тенекецијата. Како и да е, познато е дека Петре Тенекецијата дезертирал од Одредот во пригодна прилика, додека другите двајца настрадале по неговото дезертирање.

14. стр. 20: Илија Чокановски бил веднаш по неговото апсење стрелан, на лице место, додека Панде Костов Ивановски бил однесен во Битола каде што бил сослушуван. На Панде Ивановски му било судено заедно со останатите пет дезертери од одредот "Дамјан Груев": ~~Непо~~ Песо - Џане, Леон Вогрич Валентинов, Ламбе Бошковски - Џане, Ристо Илиев Ивановски - Мирче (Ристо Глобочки) и Крсто Трајковски (Крсте Ивков). Обвинителниот акт носи дата од 15 јануари 1943 година, а судскиот процес, односно пресудата е донесена на 26 март 1943 година, кога се и ослободени од обвине-

нието. Од нив, четворица се пуштени на слобода, додека на Пепо Песо и на Леон Богрич Валентинов им се губи трагата (се претпоставува дека се ликвидирани од бугарската полиција во Битола).

15. стр. 22: На 13 ноември, Строгов и Гоце во никој случај не би можеле да се поврзат со разбиениот одред "Дамјан Груев", туку тоа е остварено подоцна, најверојатно кон крајот на декември или подоцна.

16. стр. 26: Трагедијата на Мукос е на 19 декември 1942 година.

17. стр. 35: Дискутиабилно е дали одредот "Дамјан Груев" ја минал грчката граница на 6, односно на 7 април или пак на 16, односно на 17 април, а судирот во с. Кономлади е на 18 април а не на 8 април. (За ова треба да се размисли!)

18. стр. 37: Не е точно дека во ова време немало партизани во Костурско. Ги немало во Корештата и во Преспанскиот реон. Нив ги има на југ во Костурско, каде воделе тешки и успешни борби со поголеми италијански единици. Дури, при крајот на февруари, бил заробен цел италијански баталјон, а точно во ова време (април 1942 година) Италијанците палат села и убиваат недолжно население во Костурско, но во реонот на Костенаријата.

Според Дневникот на Коле Канински, средбата на одредот "Дамјан Груев" со одредот "Вичо" е остварена во близина на селата Долно и Горно Клештино, кога е склучен и првиот договор (22 април). Истиот ден се извршени акциите и митинзите во овие две села, кога се запушташе и ликвидирани и тројца непријатели. Митингот во селото Буф е на 24 април (на Велика Сабота). Тој ден во с. Буф пристигнале нови борци од Битолско, а извршена е и реорганизација на Одредот. Истиот ден Сермен заминал на нова должност. Втората акција во с. Буф е на 26 април, кога по специјална задача, за Преспа, и

Дебарца заминала и групата на Овчарот, заедно со Калчо и Пеце Божиновски - Кочо. Тука треба да се подвлече дека на 23 април надвор од Лерин е фатен и стрелан борецот на одредот "Јане Сандански" Петар Пуплевски - Пепи од Битола.

19. стр. 39: Има доста грешки во датумите за изведените акции и митинзи по леринските и костурските села. Не е спомнат празникот 1 Мај во близина на селото Прекопана, каде зборувале Горче и Мо, од одредот "Дамјан Груев", а од одредот "Вичо" Шуперковски (Леон). Во Горно и Долно Котори одредите влегоа на 11, а не на 9 мај. На 9 мај влегоа во селото Лагени.

20. стр. 41: Одредот "Гоце Делчев" со сигурност е формиран на 20, а не на 22 мај. Тоа може да се утврди од дневникот на Коле Канински и од извештаите на Косте и Горче до Главниот штаб од 18 и 20 јуни. "Дамјан Груев" не влезе во селото Бабчор, туку само во селото Калугерица. Во Бабчор влегоа одредите "Гоце Делчев" и "Вичо", и тоа во ноќта на 22 спроти 23 мај, а го напуштија на 24 мај. Пред тоа, односно во ноќта на 21 мај овие два одреда го нападнале селото Вишени.

21. стр. 42: Треба да се даде список на новореорганизираниот одред "Дамјан Груев" (од 20 мај) при неговото заминување за Преспа. Според извештајот тој се состоел од 27 борци (кои се тие?).

22. стр. 42: Одредот "Дамјан Груев", по состанокот во с. Брајчино не влезе во с. Горно Дупени туку во с. Долно Дупени.

23. стр. 44: Средбата на одредот "Дамјан Груев" со одредот "Гоце Делчев" стана на 20 јуни, а треба да се спомене дека на 23 јуни загинале Строгов и Кајзерот во с. Лавци, кои им припаѓале на овие два одреда, а повторното одвојување на двата одреда се случува на 4 јули.

24. стр. 45: Во новоорганизираниот одред "Дамјан Груев", кој на 17 јули замина во Дебарца, во никој случај не се наоѓале Трајан Белев и Игевски, бидејќи тиа на 20 јуни заминале по специјална задача за Тиквешиската, а на одредот "Дамјан Груев" му се придружиле по нивното враќање од Тиквешиската во с. Црвена Вода - Дебарца, на 29 јули 1943 година. Во овој одред не бил, исто така, и Јордан Наумовски - Калчо.

25. Трајан Белев - Гоце, со одлука на Главниот штаб од 18 август 1943 година е поставен за заменик политички комесар на баталјонот "Мирче Ацев". Тој, на таа должност, и загина на 6 октомври 1943 година во с. Кленоец. Според тоа, не можел да биде комесар по снабдување на II Оперативна зона.

27 ноември 1991 го.

Со почит,
Тодор Симовски

ХРОНОЛОГИЈА

За јордешкото градче партизанскиот
одред "Гаудиј Губе"

УВОДНИ НАПОМЕНИ:

Следуващата речница ќе покаже како и во која посебна обстановка е формално создаден Југословенскиот партизански одред "Гаудиј Губе" во Преспа, а кога и како тој е поделен помеѓу бугарските и италијанските окупатори. Оваа поделба беше посебно изразена во Преспа, каде што северозападниот дел го окупира и воспостави својата власт бугарскиот окупатор, а југозападниот дел го окупира и воспостави своја власт италијанскиот окупатор. Така, беше повлечени вештачки демаркациони линии - граници не водејќи сметка за интересот и етничкиот и национален состав на месното население. Како бугарскиот, така и италијанскиот окупатор набргу по воспоставувањето на своја власт презедеа строги мерки кон сите напредни луѓе, а пред се против комунистите и припадниците на НОД.

Во новосоздадените услови битолската и преспанска партиска организација успеа за кусо време својата револуционерна активност да ја приспособи на новите конкретни услови и потреби. Бугарскиот окупатор во текот на зимата 1941/42 година, успеа привремено да го принуди партисанското движење во некои делови на Македонија. Тоа затвори го историјата за да се нафричи и врш битолската и преспанска партиска организација и НОД, чија организираност и активност во тоа време беше во голем подем. Партиските организации подготвиле го издржавајајќи името бугарската полиција, така што во почетокот на 1942 година и подоцни битолската и преспанска партиска организација беше во можност и способност да прифаат голем број легалци и да дадат голем придонес во натамонинот развој на партизанското движење во Македонија.

На Второ. - Партиската организација во Преспа по окупацијата работела во отежнати и специфични услови - поделена помеѓу бугарските и италијанските окупатори. Условите за работа во делот под бугарска окупација беше можно-тешки, додека во делот под италијанска окупација ус洛вите за работа беше малку

СЕАНС ЧУДРЕВА, ВСР
и ПОДНОЧИНЕ

подобри и тоа овоможи уште во есента 1941/42 година во ~~Долна~~
~~Горче~~
~~Преспа~~ да најдат засолниште илегалците: Јосиф Јосифовски, Илија
Игловски и Гоце Велковски. Во текот на пролетта 1942 год.
битолскиот брак апсења зафати и неколку партизски активисти и
од Преспа, меѓу кои беше и Илија Симровски, затоа беше при-
нуден да се префрли во ~~Долна~~ Преспа.

Врските помеѓу партизските организации на Бутола и Преспа датираат од порано, продолжени се во 1941 и засилени во 1942 год. Носители на оваа тесна соработка беа Стив Наумов и Митко Богосовски. Веднаш по неуспехот на Пелистерскиот партизански одред се вложија и целосно ангажираа за непосредно формирање на нов заеднички партизански одред на преспански терен, каде што беа условите по поводни за спостанок и дејствување.

Трето. Развојот на партизанското движење во Битолско почна пролетта 1942 година како резултат на нараснатите сили на НОД и јакињето на теророт на окупаторските репресивни сили. Битолскиот партизански одред "Пелистер" е формиран и ~~22~~ април 1942 год. на Баба Планина помеѓу селата Лавци и Ореово, кој беше набргу откриен и во керамичка борба со бугарската полиција и војска наполно изразбен. Тоа и апсењето на голем број активисти на НОД (пролетна провала) на битолската партизска организација му нанесе големи загуби. Во таква ситуација текничкото на партизската работа и активноста на НОД се префрли на селските реонски комитети, кои беа можне јаки и незадатени во апсењето. Така беше создадан и овој удар на бугарскиот окупатор и активноста продолжи со несмалек интензитет.

Четврто. Кон средината на јуни 1942 година во Битола во строга илегалност се одржи спостанок на градскиот комитет, на кој беа присути Стив Наумов и Вера Ацева. Главен избор на спостанокот имаше Стив. Тој го информира комитетот за текот на непосредните подготвки за формирање на нов партизански одред во Преспа на планината Бигла. За одредот истакна дека ќе биде бројко јак, составен од илегали засолнети во

Битола и Преспа, група битолчани, како и групи пресланици - војници кои дезертирале од бугарската војска. Исто така, кака дека списокот на една чета е составен и со тоа се оди на формирање одред, а суштескија со неговото јакнење и стекнување на борбено искуство, во неговиот состав треба да се формираат и други единици. Поаѓајќи од таква ориентација во развојот на овој заеднички партизански одред од конкретните задачи, Стив посебно ја истакна потребата за мобилизација за нови борци-партизани и префрлување на потребно оружје во реонот на планината Бигла.

Петто. Во врска со ова решение партиските комитети и воените штабови во Битола и во Преспа развија интензивна активност. Битолскиот воен штаб направи конкретен план за префрлување на дел од расположкото оружје во реонот на Бигла. Ресенскиот воен штаб донесе решение со инспекција да се утврди состојбата на оружјето и условите како да се чува. ^{околични} Комитет на Ресен побара од основните партииски организации да поработат на тоа младинци да не одат во бугарската војска. Во почетокот на јули 1942 година - непосредно пред формирањето на одредот, другарите Горче (кандидатот за пол.комесар на одредот) и Димитраки (^{тешки} секретарот на ^{околични} ~~военниот~~ комитет-Ресен) беа во селата Сопотско и Златари, каде што со членовите на Партијата и СКОЈ имаа разговор во врока со формирањето на одредот и актуелните прашања околу безбедноста и снабдувањето. Активностите на ЕК на Ресен беа интензивни и по формирање на одредот "Царе Груев", се до септември 1942 година кога поголемиот дел од членовите на ЕК беа уапсени од бугарската полиција. Потоа, тешкото на активноста се пренесе на реонскиот комитет кој дејствуваше во ~~Македонија~~ Преспа под италијанска окупација).

~~СОФИРМАВЕТО И ВОРКЕНИОТ ПАТ НА ПАРТИЗАНСКОМ ОДРЕД "ДАМЕ ГРУЕВ" ОД ЈУН 1942 ДО МАРТ 1943 ГОДИШ.~~

~~ФОРМИРАНЕ НА ОРГАНОТ НА АДВОКАТА ДО ОДУКСИВНО~~
формирање на организација е одговорот на с. Сенчеви:

1. На 15 јуни 1942 година илегалците кои беа
засолници во италијанскиот дел на Преспа: Наум Василевски-
Гоце, Крсте Соколовски-Јордан, Мите Чешевски-Стојанко,
Илија Спировски-Ганче, Горе Велковски-Коста и Илија Игњевски-
Групата ја префрлила члените Трновски, Нико Ѓуѓиновски и Коста Кусаковски.
Членот од некој селото Подмочани (местноста Белоцрквенска Горица)
се префрлил над селото Сопотско во коријата. Групата на ова
место остана до крајот на јуни, каде што на групата им се при-
дружија Јосиф Јосифовски-Горче и Славе Илиевски-Стево од се-
ло Кривени, кој дезертирал од бугарската војска. На ова место
партизанска група одржуvalе врска со партизиските активности од
Калијата во селото Сопотско, преку нив добивале потребни ин-
формации и се снабдуваше со храна. Во почетокот на јули групата
се префрлила на падините Бигла-местноста Синец, слеко крајценче

СЕ ПРЕФОРМНА ПЛАНИНА БИГАЧ-НЕСНОСТИ

2. По преспанската партизанска група - кој ~~краде~~ почетник
на Јули на планината Бигла - кај Смилодолско Кладенче - дојде
првата битолска партизанска група во состав: Стеван Наумов-
Стив, Тодор Ангеловски-Строго, Трајко Велев-Гоце, Пецо Божи-
новски-Кочо, Гавро Пановски-Јуниша и Петар Лутовски-ИМАЛЦИК.
Групата од селото Лера до Гопешка Река ја водеше Ќире Матлиев-
ски од селото Смилево и понатаму водич ~~жрец~~^{беше} Вангел Пупалевски
од селото Златари. Во ворите пред формирањето на одредот од
Битола пристигна втората група партизани во состав: Вангел
Нечевски, Тунело, Ристо Родоровски-Вет, Ламбе Башевски-Јане,
Трајко Бонковски-Тардан, Ќире Крстевски-Платник и Михо Ефтимов-
Петре. Групата ја водеше Мите Гајтановски од селото Златари.

3. На 6 јули 1942 година на свечен начин беше формиран партизанскиот одред "Даме Груев" на планината Бигла-
мосноста Симодолско клањенче по состав од 14 партизани и тоа:
Коста-командант, Овчар-зам.командант, Горче-пол.комесар, Панче-
Славе Иличевски - Стево, Илија Иловски - Цветан, Јане Башевски - Јане,
Петар Лутовски - Чаличик, Гавро Пановски - Јуноша, Ристе Тодоровски - Ветко
и Вангел Нечевски - Тунело. На овој свечен чин беше присутни другите:
Стеван Наумов - Стив (член на главниот штаб), Трајко Башковски - Тарцијан и Киро
Крстевски - Платник (членови на оперативниот штаб); Тодор Ангеловски - Стругови,
Петар Еремијев - Горче и Нико Јакимов - Петре (членови на објуктен штаб).

~~Слово, Цветан, Јане Малич, Јунеса, Пет и Туколо.~~ На овој свечен чин беа присутни другарите: Стив, член на главниот штаб, Тардан и Платник – членови на оперативниот штаб-како и членовите на окружниот штаб другарите: Строгов, Годе и Петре.

Одредот беше поделен на оделение ком се пополнуваа со новодојдени партизани. Исто така, беше формирана и партишка организација. По неколку дена во одредот дојдоа троица нови партизани и тоа: Виктор ~~Мечулан~~-Бустрик, Илија Јовановски-Томе и Пепо Песо-Цане.

4. На 14 јули 1942 година Одредот логоруваше на истото место. Времето се користеше за воена обука и за морално-политичка подготвка за престојните активности на одредот. Преку партиската организација во селото Златари, Одредот беше редовно информиран за активност на непријателот во тој реон, како и редовно снабдуван со храна и други потреби. Оттука одредот се префрли во Гопешка Корија, каде што остана до 1-август и вршеше непосредни подготвки за својата прва акција во селото Смилево.

При крајот на јули 1942 година на Бигла се одржа советуваче помеѓу членови на УК Ресен и Штабот на одредот "Даме Груев" за престојната акција во Смилево. На 1 август военниот комитет на Ресен на состанокот кај месноста Гламште утврди конкретни задачи и активности во врска со престојниот ^{напад} на одредот.
Бигла пред нападот се прекинати телефонските врски. ^{6-7 АВГУСТ}
~~БИГОНА РЕСЕН~~

5. На 2 август 1942 година, Одредот "Даме Груев" од кога постави стражи на главните пунктови во утринските часови влезе во Смилево заедно со месните жители и го прослави македонскиот празник Илинден. Акцијата почна со доведување на кметот и на општинската архива на сред село каде Архивата беше запалена. Потоа пред собраниите жители се одржа митинг на кои зборувал другарите: Ѓорче, Коста, Малчиќ и Кочо. Политичкиот комесар зборуваше за целите и за задачите на НОД и за партизанската борба во Македонија под знамето Илинден. По одржаниот говор од торбата извади грст летци - по повод 30-годишнината на Илинден и ги подели на собраниите жители. Командантот зборуваше за воено-политичката ситуација и за состојбата на фронтовите во Европа

и во Југославија, како и за потребата мажите да не одат на работа во Германија, бидејќи со тоа ги ослободуваат германците да се борат на фронтовите. Малчик ги поздрави жителите и им повикава младите да не одат да служат во туѓи армии, туку да им се приклучат на народните борци - партизани.

Акцијата во Смилево беше успешна во секој поглед, таа беше посебно важна за партизаните на кои оваа им беше прва акција. Ментаните ја прво беа наполно избунети - вчуденевидени и нападне се поослободија и некои од нив се вклучуваат во веселбата со партизаните. Со оваа акција беше спречена намерата на бугарската окупаторска власт на ова историско место да го прослави Илинден како бугарски празник. Коментарите на жителите по акцијата, беа многу позитивни и ја надминуваат вистинската сила и можноста на одредот. Инспирирани од оваа акција - организаторот на НОД во Преспа и Поет Ќиће Богоевски напишаш две песни, "Спроти Илинден" со кое го повикува народот да го симне јаремот на окупаторот и друга "Триесет и девет минаа" која директно е посветена на акцијата во Смилево, 2-август 1942 година.

15 6. По оваа акција одредот се префрли во Битолскиот Болничкиот планински војводински во близина на селото Болно-Преспа. Од 4 до 14 август се одвирале и вршеле подготвки за нова акција, за ова време партиската организација од Болно го информирале одредот за движењето на бугарската полиција и војска и го снабдуваа со храна и со други потреби. Со посебна директива командантот Коца, од тука беше упатен за Битола, каде што се вклучи во подготвите за формирање на втора чета од одредот "Даме Груев". За командант беше поставен неговиот заменик Овчарот, а за негов заменик Јордан. На ова место дојде нов партизан Богрич Лонговенец кој дезертирал од италијанската војска. Набргу потоа Богрич се разболе и беше во лежа состојба да го прати одредот на своите акции. На 12 септември 1942 година беше фатен од бугарската полиција во атарот на селото Јанкоец и затворен во селото Кажани, потоа му префрлен во Битолскиот затвор, од каде му се губи трагата.

Битола (Битола-БИ)

София 1942
5.08?

Секретно

Штабот на одредот изврши анализа на својата прва успешна акција и направи план за следната. Првата ориентација беше таа акција да се изврши во Пресла. Во меѓувреме одредот доби известување дека прилепските и крушевските партизани се наоѓаат во мошне тешка положба - на нив тргнале голема потера и док' се заканувале опасност да бидат уништени. Од ова штабот заклучи, дека одредот треба да оди на спектакуларна акција која ќе го сврти вниманието вреје себе. Изборот падна на селото Кажани, кое имаше општинска управа и полициски участок.

ПОДГОТОВКА И НАПАД НА СЕЛОТО КАЖАНИ

7. Ноќта 14 спроти 15 август, одредот во врнежливо време со напорен марш од Болиската корија се упати - преку Избите и Јанкоец - кон селото Солотеко, каде што се задржа во месноста Толчи колене, туку си ја исушија облеката и се одморија. На ова место во одредот дојде другарот Стив и со него дојдоа двајца нови партизани од Битола: Стерие Ѓорѓиевски-Жорж и Модекај Тодолане-Спиро. Оттука одредот се префрли на битолската страна на Бигла и се смести во коријата над селото Доленци. Од 15 до 18 август одредот заедно со реонскиот партизски комитет вршеа воени и морално-политички подготвки за овласт сложена и амбициозна акција.

За нападот на Кажани е направен заеднички (одредот и реонскиот комитет) детален план со скица на објектите предвидени за напад. Во одредот и на теренот се вршела интензивна разработка на планот и подготвка за негова реализација. За напад беа формирани три ударни борбени групи. Пrijата беше најјака - ја водеше Стив, со задача да ја нападне општината и да го фати кметот. Втората борбена група ја водеше Овчарот, со задача во униформа на бугарски војници да влезат во селото - како војници дојдени на откјуште и да одат право во полицискиот участок вооружени со пиштоли (да го разоружат стражарот и да влезат во участокот. Третата група беше најмала со задача да влезе во селото зад втората група и да дојде до магацините со храна и војна опрема.

и Гаваш

8.-

добра

За напад на спомнатите објекти беа ангажирани сите борци од одредот. За надворешно обезбедување на акцијата и за кинење на телефонските линии беа ангажирани борбени групи и патроли пополнети со партизански активисти од околните села. Во овие борбени групи беа опфатени двапати повеќе луѓе од бројниот состав на одредот.

Прилог

8. Нападот на Кажани е извршен нокта меѓу 18 и 19 август 1942 година точно на полноќ. Исходот на оваа сложена акција зависеше пред се од факторот изненадување. Меѓутога, изненадувањето изостана поради предварије откривање на првата група од војничкиот стражар за кого не се знаеше дека го ~~шака~~. Имено, тој ден во Кажани дојде еден вод на бугарски војници кои сечеа дрвја во близката шума и се смести во шатори, кон приодот на селото. Така дојде во предвремено откривање на нападот.

Одредот

Покрај неисклучувачкото и ова беше една од причините што икедна од борбените групи не успеа да го изненади противникот. Борбата траеше до 3-часот изутрината, а во 5-часот на зборното место "Рамнинте" - дабова шума над селото Лера - се собраа сите. Одредот немаше загуби - никој не беше ни ранет.

Прилог

Акцијата на Кажани, иако војнички не беше успешна, всеак основната цел беше исполнета. Одредот "Даме Груев" наведе на себе голема патрола од полиција и војска, која пред акцијата се наоѓаше во Прилепско и ~~и~~ Крушевско. Неколкучасовна тајна борба водејќи со бугарската војска и полиција по неколку дена од акцијата во Смилево, остави силен впечаток кај народот од Кажани и околните села за силата и можностите на партизанското движење. Оваа акција ќе остане запамтена по неколку работи: прво тоа беше прва акција солидно и стручно подготиувана. Второ тоа беше комбинирана акција на одредот и партизската организација од тој реон, трето сложеноста на поставените задачи и потребата за синхронизација на различни дејствија го предизвикала темпераментниот Стив да се подгави не само како организатор на акцијата, туку и да биде на чело на првата борбена група.

ПРЕДАВСТВО И ДОВЕДУВАЊЕ НА ОДРЕДОТ НА ЗАСЕДА

9. По акцијата на Смилево бугарската полиција, бесна поради својата немоќ, презеде дополнителни мерки за да ја открие организацијата на која се потпираа партизаните и каналите преку кои се пополнуваат и снабдуваат. Со посебна наредба на полицијата, беше ограничено движењето помеѓу селата и помеѓу селата и градот. Посебно опремени воени единици (ловечки чети) постојано крстосуваа по селата во подножјето на планините Пелистер и Бигла. Сите овие и други репресивни мерки не далоа сакани резултати. По редица неуспеси решиле да ги обноват поранешните обиди за уфрлување провокатор во партизанските единици. Во Бигла успеа да го заврбуваат Ташковски Томо-Музуло, паскализиран партизски активист и да го наговорат преку поранешната врска да се пријави како доброволец за партизани.

Така Музуло доби задача од бугарската полиција да го открие каналот и лубето кои работат во него помеѓу партизанската организација во градот и партизанскиот одред. На провокаторот/полицијата му даде одредени предмети што требаше да ги остави на одредени места како знак. Така, провокаторот со нова група партизани стигна на Бигла спроти акцијата во Кажани и не учествуваа во нападот. Тој истата ноќ ја искористи мешаницата и се врати во Битола. Поради небудноста на другарите кои работеа во каналот, партизанската група – во која беше и провокаторот – од врската беше пречкана пред селото Братијпол и заместо да ја префрлат натаму врската, групата ја доведе во селото каде што ги пречкаа други партизски активисти и дури потоа заминаа натаму. Врската од селото Лера таа ноќ постапи на сличен начин. Овие грешки му овозможија на провокаторот не само да го открие каналот, туку и му се даде можност да види неколку истакнати партизски активисти. Се што виде и слушна на овој пат веднаш го раскажа на полицијата, која истиот ден стапи во дејство. Така, започна големата провала во III-реон – меѓу првите апсенки беше и Џане Богданов, член на реонскиот комитет од с. Лера.

22.08.

10. Одредот дента на 19 август преку патрола се повраа со Цане од селото Лера, кој ја прифати задачата да донесе храна на одредено место вечерта и од таму да го води одредот кон селото Лопатица, каде што беше планирана нова акција. Командант на одредот не знаеше оти тој ден претпладне Цане беше уапсен - по достава на провокаторот Музуло - и единам пуштен од кога прифати да работи за бугарската полиција. Истиот ден му се укажа цанса како полициски агент да изврши големо предавство и го доведе одредот "Даме Груев" на организирана заседа. Нокта на 19 август, одредот се доближи до закажаното место кај реката Шемница. На даден договорен знак, врската (Цане) не се јави. По малку чекање дел од патролата се врати и го извести командантот оти врската ја нема. Тоа се случило и другпат - поради блокада и други тешкотии - врската да не дојде. Затоа, нареди одредот да се симне кон реката, да ја мине и без водич да го продолжи патот. За тоа време на другата страна од реката Шемница беше притаена мошне јака бугарска заседа, која ја пропушти патролата зашто главна цел беше одредот. Кога одредот почна да ја минува реката, прво се слушна еден истрел, а потоа на одредот се урна жесток огин, шумата ечеше и речната долина вриеше како во пекол.

Интересно е речиси неверојатно е дека одредот од овој пекол се извлече без жртви, само еден партизан беше лесно ранет (Кочо). Како можело да се случи тоа делумно објаснише може да биде: одредот тргна кон реката претпазливо под сомнение дека нешто не е во ред, кога на нив се урна жестокиот огин, тие веќе беа дегнати единаш, заштитени од големи камења со кои обилува секоја планинска река. Кога огнот стивна, а бугарите помислиле дека успешно ја завршиле работата, партизаните во неколку групи незабележливо се повлекоа од ова опасно место. Во првата група беа: Панде, Стево, Старејко, Томе и Јуноша кои преку месноста Глаште под селото Златари, се префрлија во Болинска планина. Втората група: Стив, Овчарот, Јордан, Бустрик, Малчик, Вет и Стерјо, заминаа на договореното место кај месноста Малинкине под селото Златари-Ресенско. Третата група; Горче и Цветан заминаа за селото Подмочани. Другите: Кочо, Тучело,

11.

Togenau

Спиро и Бонковски Ламбе секој посебно заминуваа за Битола, каде што се поврзаа со партиската организација. Пепо Песчане, истата вечер пред одредот да биде пречекан на заседа од непозната причина го напушти стражарското место и ^{и дезертира} неколку дена го фати бугарската полиција, беше во битолскиот затвор од каде што му се губи секој траг. По неколку дена втората група кај месноста Шуменица се спои со првата група. На 28 август стигна и третата група со нови партизани: Глобочки Ристо, Кусаковски Коста, Ивков Крсте, Наумовски Јордан и Димитровски Крум, ^{се село подинач} (сите од Преспа - во партизани дошли вооружени со пушки и бомби).

ОДМАЗДА НА БУГАРСКИОТ ОКУПATOR
И ЗАГИНУВАЊЕТО НА СТИВ И МЕТЕ

11. По акцијата на Кажани и по извлекување на
одредот од заседата бугарската полиција и војска презеде
широка акција за да го уништи одредот, да се разбие партис-
ката организација и сите потенцијални сили на НОД, Бугарскиот
окупатор незадоволен и бесен на својот неуспех презеде драматични
мерки на одмазда со масовно апсење и претепување на
припадниците на НОД и на нивните симпатизери. Во Ресенско
~~беше уапсени над 60 луѓе,~~^{Н-4-64} дел од нив беа префрлени
во Битолскиот затвор, каде што беа измачувани и осудени на
долги години робија. Во Битолско беше уапсено подрастично: од
селото Братимдол се уапсени 10, сите осудени на повеќегодини
на робија, од селото Ротино се уапсени 6, од нив 5 интернира-
ни во Бугарија, од селото Доленци, се уапсени 6, сите осуде-
ни од 5-10 години робија, од селото Гавато се уапсени 12,
од нив 4 се осудени на 15 години робија, 4 доживотно и 2 на
смрт со башење (административен е учителот кој го направи планот
за напад на Кажани, а другиот беше Мурцевски Јанче, од селото
Стрежево се уапсени 9, осудени 6, од селото Кажани е уапсен
еден и осуден на 15 години робија, од селото Лера се уапсени
4 инт. Со ова во овој реон партиската организација беше на-
полно разбисана.

Партиската организација од Лавци и Тодор Ангеловски-Строгоев во овие непосредни подготовки за формирање нова партизанска единица има истакната улога. Ситуацијата беше мошне тешка - полицијата и војската беснееше во градот и околните села. Во услови кога беше забрането движењето меѓу градот и селата, како и меѓу селата - без посебна дозвола - беше многу тешко, ризично и држко да се префрлат неколку групи илагалци, кои од разни страни доаѓаа кон Лавци. Лавчани, со помош од градот, оваа сложена и одговорна задача ја извршија навреме и безбедно. По формирање на четата "Сандански" се грижеше за нејанно снабдување, се дури четата беше до атарот на селото Лавци.

3. На 8 септември 1942 година, во коријата над селото Лавци - во присуство на Вера Ацева, делегат од ИК и Лазо Најловски, член на ОК - формирана е партизанска чета "Јане Сандански", која имаше 18 борци и тоа: Строгоев-командир, ^{Ф. СТРОГОЕВСКИ} Гоце Велковски-зам. командир, Коста-зам. командир, ^{Ф. ГОЦЕ ВЕЛКОВСКИ} Ванчо Јрке-Сермен-пол. комесар, ^{Ф.} Бено Русо-Коки - зам. пол. комесар, ^{Ф. БЕНО РУСО-КОКИ} Кочој-комесар за снабдување, ^{Ф.} Никола Стефановски-Црнио, ^{Ф.} Анерси Пановски, ^{Ф.} Трајче Груевски, ^{Ф.} Павле, ^{Ф.} Димче Милевски, ^{Ф.} Добри, ^{Ф.} Кочо Чолаковски, ^{Ф.} Станко, ^{Ф.} Вендо Лазаревски, ^{Ф.} Насим Алба-Мики, ^{Ф.} Арон Ароести, ^{Ф.} Петар Пупле, ^{Ф.} Кени Сотир, ^{Ф.} Брбевски-Ило, ^{Ф.} Крсте Самарковски, ^{Ф.} Тунело и ^{Ф.} Панде Јовановски од Нижеполе. Сите беа вооружени со пушки, секој имаше една до две ракни бомби, десетина пиштоли и еден пушкомитралез - француска марка Шаша. По неколку дена во четата тојде нови партизани - Мордехај Нахмијас-Лазо од Битола. ^{Ф. МОРОДЕХАЈ НАХМИЈАС-ЛАЗО}

Партизанскиот логор се наоѓаше во густа лескога шума над Лавци - местото беше толку блиску до градот што партизаните наутро ја слушаа војничката труба од Битолската касарна. Снабдувањето со храна и други потреби се вршеше преку партиската организација во Лавци. Неколку пати се случи четата да остане ден и повеќе без храна-поради засилена активност и блокади на бугарската полиција и војска на тој терен. Околку логорот често доаѓаа селани да сечат дрва. Џури работеа тие, партизаните не смееја да се движат, ниту гласно да

12. На ^днелото Болно одредот "Даме Груев" престојуваше до 11.09. Во текот на денот преку партиската организација одредот беше известен дека партизанскиот логор е откриен од полицијата. Вечерва одредот го напушта логорот и преку селото Иабиште се префрли кај Кривенската корија во местноста Курјак. На 12 септември околината на селото Болно наполно беше блокирана. Бугарската полиција по цверското мачење и терот над населението од селото Болно, успеа да го открие местото каде што беа засолнети Стив и Мите. На посоченото место бугарите концентрираа јаки сили од полиција и војска. Во нерамна борба, тука загинаа двата ^{национарни} хероја. Во Битолско-Пресланскиот крај и пошироко, оваа тажна вест болно и тешко ја приемаја ^{длосебно} партизаните од одредот Даме Груев и четата Санџакски.

Со убиството на Стив и Мите, НОБ од Битолско и од Преспа претрпе ненадоместлива загуба. Тие својата младост и интелектуална жнадареност и револуционерен и ентузијазам целосно го посветија на НОБ за ослободување на Македонија од вековното ропство. Стив и Мите со своите светли ликови, со својата храброст и умешност во раководењето со НОД, делуваа инспиративно и преставуваа душа на партиската организација и партизанскиот одред - секој од нив со својот талент и на свој начин. Оваа голема загуба и признание што тие ја оставија долго време се чувствуваше во одредот Даме Груев и четата Санџакски. Ова влијаеше и вреа состојбите што партизаните ги доживуваа есента 1942 година.

13. Од 12 до 15 септември, одредот остана кадј местноста Курјак, потоа замина за Грчки рид и се смести на северната страна под нивјето Божиној помеѓу селата Кривени и Влатари. На ова место одредот е задржан до 20 октомври 1942 година и за цело ова време, врска се одржуваше преку пријатели и роднини, преку нив се снабдуваше и со храна која беше нередовна и многу оскудна. Тоа беа многу тешки денови на одредот. Повеќе од 40-дена селата од источната и западната страна на планината Бигла, беа наполно блокирани од бугарската војска и полиција. Поголеми колични храни неможеа да се изнесат од

*Изјава
за
документи
от 1944-612
Македонија
150-121*

селата, храна можеше да се обезбеди само преку овчари, во многу мали колични, дополнително снабдување со компир се вршеше од блиските ниви.

На 26 септември (сабота) е испратена патрола (км Соколоски Крсто и Лутоски Пецо) да се хловрзат со Ристо Јосифовски - ацијата на Балечки ан. И преку него се обиди да воспостават врска со МК КПЈ на Битола. Патролата се поврза со Ристо и му предаде писмо од Штабот на одредот за членот на Месниот комитет Гога Георгиевски. Следната вечер патролата пак се средна со Ристо кој донесе писмо од МК - 20-илјади лева и едно рало чевли. Потоа патролата се врати на Бигла во логорот. Од писмото одредот разба за собирање на поголема група партизани на Пелистер и тешката состојба на Крушевскиот партизански одред. Во писмото беше закажана нова средба по една недела, во точно определено време и на закажано место отиде друга патрола во состав: Панде, Стадејко и Малчик. Меѓутоа, врската од МК на Битола не дошла - не дојде ни утредента. Така се прекина ова краткотрајна врска на одредот Даме Груев со МК на Битола.

14. Во почетокот на октомври е испратена патрола (Веслиевски Наум, Гавро Пановски, Соколовски Крсто и Трајчевски Мите), да го извиди околниот терен, кога дошле кај местото Присој северно од Златари, со цвоглед видоа од прадецот на Златари две колонии бугарски војници кои одеа една во правец на месноста Беличец, а другата кон месноста Горни Синедол. Потоа патролата се врати и одредот се распореди за кружна ~~штедка~~ одбрана ако биде откриен. Борците останаа на позицијата до 16-часот, но војската не успеа да ги открие. На 10-октомври повторно беше испратена патролата за селото Слепче (Спировски Илија, Трајчевски Мите и Лутоски Пецо), за да воспостави врска со МК на Битола и овој обид остана без конкретни резултати. На 16-октомври политичкиот комесар Горче, поради болест е испратен во село Курбиново-Преспа, во придружба на Соколовски Крсто и Кусокоски Коста. По два дена другарите од придружбата се вратија во одредот. На 20-октомври одредот го напушти логорот кај Гринчи рид и следнјото ден стигна над селото Сопотско.

АКЦИЈАТА ВО СОПОТСКО И ПОДЕЛУВАЊЕ
НА ОДРЕДОТ ВО ТРИ ГРУПИ

15. На 22.октомври одредот Џаме Груев, влезе во селото Сопотско, каде што одржа митинг и се снабди со храна. Не беше доволно внимателен и така дозволи да биде изненаден од бугарската војска која будно го контролираше теренот на Горна Преспа. Во борбата која почна, загина борецот Георгиевски Стерјо од Битоа. При повлекувањето од селото, одредот се подели во три групи: Првата: Илиевски Илија - Цветан, Кусакоски Коста, Мешулан Виктор-Бустрик и Илиевски Славе, заминава за Подмочани - Преспа, каде што се најдоа со комесарот Горче; втората група се префрли во месноста Курјак-Кривени (Спировски Илија, Чимитровски Круме, Лутовски Пеце и Јовановски Илија), каде што останаа до 27-октомври, а потоа се префрлија во селата: Подмочани-Гричари; третата група се префрли на Бигла, кај месноста Слива (Василевски Наум, Соколовски Крсто, Трајчевски Мите, Наумовски Јордан - ^{Филип} Колча, Пановски Гавро, Тодоровски Ристо и Глобочки Ристо). Во текот на ноември, Пановски Гавро и Тодоровски Ристо, заминава за Битола и се вклучија во четата Сандански. А Калчо, Илиевски Славе, и Глобочки Ристо заминава за селото Подмочани и се состојанаа со првата и втората група. На просторот Подмочани-Гричари - и Курбиново се собrale 11-партизани. Беа направени пакети за борбено дејствување на оваа не ~~жела~~ група партизани, но до тоа недојде поради следните причини: во организираниот атентат на Трајко од Подмочани, несреќно загина партизанот Кусакоски. Глобочки падна во затвор, Стево се засолни во село Кривени, Томе и Миличик се засолнија во село Слепче. Третата партизанска група, која остана над село Златари (од 26-октомври до 26 декември 1942) во овие два месеца разви широка политичка активност, меѓу симпатизерите на НОД во селото Златари, кои по обидите на бугарската војска и по жестокиот терор на кполицијата беа сериозно заплашени. Одредот Џаме Груев, во ноември и во првата половина на декември 1942 година, ги преживуваше, своите најтешки денови - грчевито се бореше за гол опстанок.

Документ
записка

Бошњаки

15.-

ПОВРЗУВАЊЕ СО АЛБАНСКАТА ПАРТИЈА И ПРЕФРЛУВАЊЕ
НА ОДРЕДОТ ВО МАКЕДОНСКИТЕ СЕЛА ПОД АЛБАНИЈА

16. Во првата ~~ијака~~ половина на ~~декември~~ политичкиот комесар Горче со Панде, Цветан, Бустрик и Калчо (ова беше останато од 11 колку беа) од село Подмочани се префрлија за село Љуковенник. Овде беа прифатени од Мите Трпевски и сместени во Пештерата над селото. Во втората половина на ноември, одредот ^{преку партиска врска} се поврза со албанската партија во Корча. Врската е воспоставена преку партизанот Мишо, припадник на одредот Даме Груев, кој во очајничко барање излезот од тешката ~~ијака~~ положба, привремено беше сместен кај роднините во село Коњско. Оттука Мишо, преку Јордан Тасевски (партиска врска) се поврза со партизанската организација во село Глобочани (Албански дел на Преспа) и со нивна помош, заминува Корча. Албанските другари, од околискот партиски комитет и ако под ненормални околности, Мишо сепак го прифатија и побараа од него да напише писмо до политичкиот комесар Горче, веднаш да дојде во Корча на договор.

17. На 17-декември 1942 во пештерата над Љуковенник, Горче го прими писмото од Мишо и по консултација со Мите Трпевски веднаш се подготви и слезе на патот да плаќа прво превозно средство за Корча. Го фати автобусот кој сообраќаше од Царев двор за Корча, поради јавката мораше да слезе близу селото Глобочани, каде што преку Панде - Комито, се повзува со Томе-претседателот на селото од кого доби јавка, нова лична карта и придружба Илија-учителот. На 18-декември Горче дојде во Корча со камион и веднаш се јавува на врска кај Џилја Будински-Фурнација (секретар на Градскиот комитет).

Состанокот со другарите од околискот комитет во Корча се одржа на 19-декември и на него е направен договор за престој на одредот "Даме Груев" во ^{МАКЕДОНСКИ СЕЛЯ} албанскиот дел на Преспа. Македонските партизани добија полна слобода во своето дејствување на овој простор. На одредот му беше ветена секоја помош и поддршка во дејствувањето. Веднаш потоа Горче, со посебен курир упати писмо до Пандета (зам.полит.комесар) во кое го известува за постигнатот договор и побара веднаш да се изврши Омбарат и сите заедно што побргу да се префрлат на албанскиот дел на Преспа. ^{МАКЕДОНСКИ СЕЛЯ}

18. На 23 декември 1942 година, заменикот на и полит.комесар Панде, испрати писмо до командантот Овчар на Бигла, со кое го извести за постигнатиот договор и бара не-
говата група да се префрли за Покрвеник. На 26 декември пар-
тиската група од Бигла (Овчарот, ^{ЗДН} Јордан, Старејко и Стево)
по лошо време и голем снег, тргна преку селата: Јанкоец,
Болно, Евла и изутрината на 27 декември стигна во селото
Покрвеник. Тука ги пречека членот на Реонскиот комитет Тр-
певски Мите и преденија во неговата плевна. Вечерта се поврзаа
со партизанска група сместени во пештерата и сите заедно,
предводени од Митрета, заминаа ~~иза~~ селото Коњско. Овде стап-
наа на полнок и се сместија во напуштената гранична караула
над селото. ~~На патот за с. Коњско групата партизани имзе во борба со граничните сили и се вратија во Македонија.~~

Тука одредот остана до крајот на 1942 год. За тоа време разви широка политичка и партизска активност. Во селото Коњско е формиран народноослободителен одбор прв во Македонија во состав: претседател Иван Тасевски, секретар, Јордан Тасевски и членови Живко Ѓорѓиевски и Тодор Петровски.

19. Накта на 31-декември, одредот со членки од Коњско се префрли во македонското село (под Албанија) Глобочани и тука ја пречека новата 1943 година. На 2 јануари, одредот предводен од Мичо и Абдула (синот на оцата од селото Прогон), преку селото Пустец, замина за селото Прогон, каде што на одредот му се приклучи и комесарот Горче кој дојатуваш од Корча. Одредот тогаш имаше 10 партизани и тоа: Овчарот, ~~Горче~~, Панде, Јордан, Старејко, Срево, Мичо, Калчо, Бустрик и Цветан. Во селото Прогон одредот остана неколку дена и беше сместен во куќата на Лефтер, командир на илегална бор-
бена единица во селото.

Од 7 јануари 1943 год. до средината на февруари, одредот вршеле акции низ македонските села во албанскиот ден на Преспа: Леска, Церје, Зрновско, Пустец, Ќулин, Глобочани и др. На овој простор, одредот разви широка политичка и про-
пагандна активност, држани се митинзи и е вршена популариза-
ција на НОП и на партизанска борба против окупаторот и
домашните предавници. Во селото Пустец, голема количина на

пченика, собрана од беговите, беше поделена на селаните. Како резултат на таквата интензивна активност четири нови партизани од овие села му се приклучија на одредот.

II

ФОРМИРАЊЕТО И БОРЕБИЈОТ ПАТ НА ПАРТИЗАНСКАТА ЧЕТА "ЈАНЕ САНДАНСКИ", ФОРМИРАЊЕ И ПОДГОТОВКА НА ОДРЕДОТ ЗА АКЦИИ

1. По акцијата во селото Кажани и скркното извлекување од бугарската заседа, одредот "Даме Груев" ја загуби врската со битолската партиска организација. Бугарската војска и полиција праќаја жестока офанзива, проследена со масовен терор и апсења, особено во третиот партизански реон (Битолско) и горна Преспа. Ова станува во време кога битолската партиска организација ги вршеше последните подготвки за реализација на поранешната ориентација за бројно и оперативно јакнење на одредот "Даме Груев" за формирање на втората чета. Во конкретната ситуација, таква идеја не беше можно да се оствари. Истовремено проблемот на голем број илегалци бараше итно решение. Така и дојде до одлуката првото времено да се формира посебна партизанска единица на Полис-тер.

2. Во првите денови на септември 1942 год. најселото Лавци-Битолско во коријата се собраа по голема група улогалци префрлени од Битола, меѓу кои беа и другарите: ^{Гоце Велчески} Коста, ^{Сандански} Ѓорче ^{Милевски-Тунелски} Вачко и Ванчо Милевски-Тунелски, кои беа во одредот "Даме Груев". Со оваа група, на ова место беше префрено потребното оружје и друга опрема. По неколку дена, од градот тргнаа уште две групи: во првата беа Вера Ацева, Ванчо Прке и Лазо Хациповски, а во втората; Бено Русо, Арон Аруести и Нисим Алба. Истиот ден од селото Нижеполе тргна и третата партизанска група во која беа: Димче Милевски-Добри, Вандо Лазаревски, Кочо Чолаковски, Станко и Панде Јовановски. Сите овие групи според предходен договор, тргнале кон селото Лавци, на период од еден до два дена. Пред селото ги чекаше врска која ги спроведуваше во импровизираниот логор.

Тунелски со 1. Геѓо Георгиевски - Тетевенчич
2. Марко-хадж Тодоровски - Симиро
3. Трајче Сине француски

зборуваат. На ова место и во такви услови, со голем ризик, четата остана повеќе од еден месец. Покрај сето ова, во овој импровизиран логор се одвиваше ик интензивен живот и сестран активност - главно искаже од воена обука, патролна и стражарска служба, преку интензивна идејно-политичка активност, до читање поезија и прикажување на скечеви.

ОДВОЈУВАЊЕ ГРУПА ПАРТИЗАНИ ЗА ОДРЕДОТ
"ДАМЕ ГРУЕВ" И НИВНО СТРАДАЊЕ

4. Во формирањето на четата "Сандански" учествуваше Трајан Белев-Гоце, член на обласниот штаб, кој ја одржуваше врската помеѓу одредот "Даме Груев" и битолската партишка организација. Кога ги информира другарите за состојбата на одредот "Даме Груев", тој побара од штотуку формираната чета "Сандански" една група да се издвои за зајакнување на одредот "Даме Груев". Предлогот беше прифатен и Гоце истиот ден навечер, со група од пет нови партизани, тргна за Преспа. Во групата беа: ^{Чисил Нико-Дрен} Мики, Ароести, ^{Лазароски} Ванджо, ^{Сандански} Панде од с. Нижеполе и Гокано од Битола. ^{Банчица (се исчезнал во р. Тик)}

Оваа партизанска група не стигна во одредот "Даме Груев". Кога групата стигна во близината на селото Лера, преку денот, се засолна во коријата да се одмори. За наш по доаѓањето Гоце се поврза со Цане, членот на реонскиот комитет (тогаш уште не се знаеше за неговото предавство) од кого побара да го информира за состојбата на теренот и да набави храна за партизанската група. Цане од кога му кажа дека на теренот се вршат апсења и дека, положбата е можношешка, вети оти ќе ја донесе потребната храна. Потоа отидол кај полицијата во Кажани, од која добил задача да и однесе на партизанската група јадење, а со храната ќе им однесе и шиште ракија што полицијата ќе ја подготви (отров). Погучени од искуството, не им беше доста што знаеја точно каде е групата, колку брои и дека се неискусни, сепак, им беше потребно барем да ги заметат пред да ги нападнат. Кога групата беше нападната - без голема борба, бргу сошладана - Гоце и Мики беа на извидување на сротивната страна, па така се

*Учесни војници
меши учест*

најдоа надвор од обрачот. Вендо, иако тешко ранет и зашеметен успеа да се извлече, Ароести беше убиен, а Панде и Гокано фатени. Истиот ден Вендо се најде со Гоце и Мики, кои му помогнаа да се префрли до с. Нижеполе, од каде што преку врска се префрли во Преспа - под италијанска окупација.

ФОРМИРАЊЕ САМОСТОЈНА ПАРТИЗАНСКА ГРУПА
НДЛ СЕЛОТО КАНИНО

5. На 19 септември 1942 година дојде до голема провала во партиската организација во селата југоисточно од градот Бистрица, Породин, Канино и Велушина. Оние кои го избегнаа алсевето, преминаа во илегалност и тоа беа први партизани од овие села: Петар Нешковски-Пјер и Васил Божевски од с. Канино. Потоа, паднаа во илегалност и им се приклучија Петре Новачевски од с. Породин, Блажо и Ристо Тристановски од с. Велушина, Никола Тодоровски-Канински од Битола, Насе Гецовски од с. Канино и Алексо Џусалевски од с. Грешница. Оваа партизанска група сама се дооружа и се засонира во Канинската корија и оттука Пјер (кој како член на реонскиот одржуваше врска со МК) тргна за Битола за да се поврзе преку МК со партизанската единица, формирана над Лавци. Ситуацијата во градот беше мошне тешка и не успеа да воспостави врска. Оваа партизанска група на теренот Канино-Велушина-Грешница, дејствуваше како самостојна борбена група до почетокот на декември, кога на овој терен се префрли четата "Сандански" на патот за Леринско и тогаш влезе во нејзиниот состав.

Оваа партизанска група беше составена од возрасни фамилијарни домаќини. Сите беа членови на КПЈ. Канински беше организатор на НОИ во овој крај и неоспорен авторитет кај селаните и во партиската организација. Преку него и другите партизани кои зимата ја мина во Леринско, партиската организација на Битола се поврза со партијата во Лерин и со тоа е поставена основа за создавање партизанска база во Леринско.